

UDK 37

ISSN 2545 – 4439 (printed)

ISSN 1857 - 923X (e-version)

INTERNATIONAL JOURNAL

Institute of Knowledge Management

KNOWLEDGE



Scientific Papers

Vol. 19.4

Medicine and Natural Sciences



KIJ

Vol. 19

No. 4

pp. 1365-1814

Skopje 2017

KNOWLEDGE



KNOWLEDGE - INTERNATIONAL JOURNAL
SCIENTIFIC PAPERS
VOL 19.4

Promoted in Agia Triada, Greece

29.9-1.10.2017

INSTITUTE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT

SKOPJE, MACEDONIA



KNOWLEDGE

International Journal Scientific papers Vol. 19.4

EDITORIAL BOARD

Vlado Kambovski PhD, Robert Dimitrovski PhD, Siniša Zarić PhD, Maria Kavdanska PhD, Venelin Terziev PhD, Mirjana Borota – Popovska PhD, Cezar Birzea PhD, Ljubomir Kekenovski PhD, Aleksandar Nikolovski PhD, Ivo Zupanovic, PhD, Savo Ashtalkoski PhD, Svetlana Trajković PhD, Zivota Radosavljević PhD, Lasto Spasovski PhD, Mersad Mujevic PhD, Margarita Koleva PhD, Nonka Mateva PhD, Rositsa Chobanova PhD, Predrag Trajković PhD, Dzulijana Tomovska PhD, Nedzat Koraljić PhD, Nebojsa Pavlović PhD, Nikolina Ognenska PhD, Lisen Bashkurti PhD, Trajce Dojcinovski PhD, Jana Merdzanova PhD, Zoran Srzentić PhD, Nikolai Sashkov Cankov PhD, Marija Kostic PhD

Print: GRAFOPROM – Bitola

Editor: IKM – Skopje

For editor

Robert Dimitrovski, PhD

KNOWLEDGE

International Journal Scientific Papers Vol. 19.4

ISSN 1857-923X for e- version

ISSN 2545-4439 for printed version

SCIENTIFIC COMMITTEE

President: Academic, Prof. Vlado Kambovski PhD

Vice president: Prof. Robert Dimitrovski PhD, Dean, Faculty of Management, MIT University, Skopje (Macedonia)

Members:

- Prof. Aleksandar Nikolovski PhD, FON University, Skopje (Macedonia)
- Prof. Aleksandar Korablev PhD, Dean, Faculty for economy and management, Saint Petersburg State Forest Technical University, Saint Petersburg (Russian Federation)
- Prof. Azra Adjajlic – Dedovic PhD, Faculty of criminology and security, Sarajevo (Bosnia & Herzegovina)
- Prof. Antoanela Hristova PhD, European Polytechnic University, Pernik (Bulgaria)
- Prof. Anita Trajkovska PhD, Rochester University (USA)
- Prof. Anka Trajkovska-Petkoska PhD, UKLO, Faculty of technology and technical sciences, Bitola (Macedonia)
- Prof. Alisabri Sabani PhD, Faculty of criminology and security, Sarajevo (Bosnia & Herzegovina)
- Prof. Ahmad Zakeri PhD, University of Wolver Hampton, (United Kingdom)
- Prof. Ana Dzumalieva PhD, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad (Bulgaria)
- Prof. Branko Sotirov PhD, University of Rousse, Rousse (Bulgaria)
- Prof. Branko Boshkovic, PhD, College of Sports and Health, Belgrade (Serbia)
- Prof. Branimir Kampl PhD, Institute SANO, Zagreb (Croatia)
- Prof. Baki Koleci PhD, University Hadzi Zeka, Peja (Kosovo)
- Prof. Branislav Simonovic PhD, Faculty of Law, Kragujevac (Serbia)
- Prof. Bistra Angelovska, Faculty of Medicine, University “Goce Delcev”, Shtip (Macedonia)
- Prof. Cezar Birzea, PhD, National School for Political and Administrative Studies, Bucharest (Romania)
- Prof. Cvetko Andreevski, Dean, Faculty of Tourism, UKLO, Bitola (Macedonia)
- Prof. Drago Cvijanovic, PhD, Faculty of Hotel Management and Tourism, University of Kragujevac, Vrnjacka Banja (Serbia)
- Prof. Dusan Ristic, PhD Emeritus, College of professional studies in Management and Business Communication, Novi Sad (Serbia)
- Prof. Dimitar Radev, PhD, Rector, University of Telecommunications and Post, Sofia (Bulgaria)
- Prof. Daniela Todorova PhD, Rector of “Todor Kableshev” University of Transport, Sofia (Bulgaria)
- Prof. Dragan Kokovic PhD, University of Novi Sad, Novi Sad (Serbia)
- Prof. Dragan Marinkovic PhD, High health – sanitary school for professional studies, Belgrade (Serbia)
- Prof. Daniela Ivanova Popova PhD, Faculty of Public Health and Sport, SWU Neofit Rilski, Blagoevgrad (Bulgaria)
- Prof. Dzulijana Tomovska, PhD, Dean, Faculty of Biotechnical sciences, Bitola (Macedonia)
- Prof. Evgenia Penkova-Pantaleeva PhD, UNWE -Sofia (Bulgaria)
- Prof. Erzika Antic PhD, High medicine school for professional studies “Hipokrat”, Bujanovac (Serbia)

- Prof. Georgi Georgiev PhD, National Military University “Vasil Levski”, Veliko Trnovo (Bulgaria)
- Prof. Helmut Shramke PhD, former Head of the University of Vienna Reform Group (Austria)
- Prof. Hristina Georgieva Yancheva, PhD, Rector, Agricultural University, Plovdiv (Bulgaria)
- Prof. Hristo Beloev PhD, Bulgarian Academy of Science, Rector of the University of Rousse (Bulgaria)
- Prof. Izet Zeqiri, PhD, Academic, SEEU, Tetovo (Macedonia)
- Prof. Ivan Marchevski, PhD, Rector, D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov (Bulgaria)
- Doc. Igor Stubelj, PhD, PhD, Faculty of Management, Primorska University, Koper (Slovenia)
- Prof. Ivan Petkov PhD, Rector, European Polytechnic University, Pernik (Bulgaria)
- Prof. Isa Spahiu PhD, AAB University, Prishtina (Kosovo)
- Prof. Ivana Jelik PhD, University of Podgorica, Faculty of Law, Podgorica (Montenegro)
- Prof. Islam Hasani PhD, Kingston University (Bahrein)
- Prof. Jova Ateljevic PhD, Faculty of Economy, University of Banja Luka, (Bosnia & Herzegovina)
- Prof. Jove Kekenovski PhD, Faculty of Tourism, UKLO , Bitola (Macedonia)
- Prof. Jonko Kunchev PhD, University „Cernorizec Hrabar“ - Varna (Bulgaria)
- Prof. Jelena Stojanovic PhD, High medicine school for professional studies “Hipokrat”, Bujanovac (Serbia)
- Prof Karl Schopf, PhD, Akademie fur wissenschaftliche forchung und studium, Wien (Austria)
- Prof. Katerina Belichovska, PhD, Faculty of Agricultural Sciences, UKIM, Skopje (Macedonia)
- Prof. Krasimir Petkov, PhD, National Sports Academy “Vassil Levski”, Sofia (Bulgaria)
- Prof. Kamal Al-Nakib PhD, College of Business Administration Department, Kingdom University (Bahrain)
- Prof. Lidija Tozi PhD, Faculty of Pharmacy, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje (Macedonia)
- Prof. Laste Spasovski PhD, Vocational and educational centre, Skopje (Macedonia)
- Prof. Lujza Grueva, PhD, Faculty of Medical Sciences, UKIM, Skopje (Macedonia)
- Prof. Lisen Bashkurti PhD, Global Vice President of Sun Moon University (Albania)
- Prof. Lence Mircevska PhD, High Medicine School, Bitola, (Macedonia)
- Prof. Ljubomir Kekenovski PhD, Faculty of Economisc, UKIM, Skope (Macedonia)
- Prof. Ljupce Kocovski PhD, Faculty of Biotechnical sciences, Bitola (Macedonia)
- Prof. Marusya Lyubcheva PhD, University “Prof. Asen Zlatarov”, Member of the European Parliament, Burgas (Bulgaria)
- Prof. Maria Kavdanska PhD, Faculty of Pedagogy, South-West University Neofit Rilski, Blagoevgrad (Bulgaria)
- Prof. Maja Lubenova Cholakova PhD, Faculty of Public Health and Sport, SWU Neofit Rilski, Blagoevgrad (Bulgaria)
- Prof. Mirjana Borota-Popovska, PhD, Centre for Management and Human Resource Development, Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Skopje (Macedonia)
- Prof. Mihail Garevski, PhD, Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, Skopje (Macedonia)
- Prof. Misho Hristovski PhD, Faculty of Veterinary Medicine, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje (Macedonia)

- Prof. Mitko Kotovchevski, PhD, Faculty of Philosophy, UKIM, Skopje (Macedonia)
- Prof. Milan Radosavljevic PhD, Dean, Faculty of strategic and operational management, Union University, Belgrade (Serbia)
- Prof. Marija Topuzovska-Latkovikj, PhD, Centre for Management and Human Resource Development, Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Skopje (Macedonia)
- Prof. Marija Knezevic PhD, Academic, Banja Luka, (Bosnia and Herzegovina)
- Prof. Margarita Koleva, PhD, Faculty of Pedagogy, University Neofit Rilski, Blagoevgrad (Bulgaria)
- Prof. Margarita Bogdanova PhD, D.A.Tsenov Academy of Economics, Svishtov (Bulgaria)
- Prof. Mahmut Chelik PhD, Faculty of Philology, University “Goce Delchev”, Shtip (Macedonia)
- Prof. Marija Mandaric PhD, Faculty of Hotel Management and Tourism, University of Kragujevac, Vrnjacka Banja (Serbia)
- Prof. Mustafa Kacar PhD, Euro College, Istanbul (Turkey)
- Prof. Marina Simin PhD, College of professional studies in Management and Business Communication, Sremski Karlovci (Serbia)
- Prof. Miladin Kalinic, College of professional studies in Management and Business Communication, Sremski Karlovci (Serbia)
- Prof. Mitre Stojanovski PhD, Faculty of Biotechnical sciences, Bitola (Macedonia)
- Prof. Miodrag Smelcerovic PhD, High Technological and Artistic Vocational School, Leskovac (Serbia)
- Prof. Nenad Taneski PhD, Military Academy “Mihailo Apostolski”, Skopje (Macedonia)
- Prof. Nevenka Tatkovic PhD, Juraj Dobrila University of Pula, Pula (Croatia)
- Prof. Natalija Kirejenko PhD, Faculty For economic and Business, Institute of Entrepreneurial Activity, Minsk (Belarus)
- Prof. Nikolay Georgiev PhD, “Todor Kableshkov” University of Transport, Sofia (Bulgaria)
- Prof. Nikolina Ognenska PhD, Faculty of Music, SEU - Blagoevgrad (Bulgaria)
- Prof. Nedzat Korajlic PhD, Faculty of criminology and security, Sarajevo (Bosnia & Herzegovina)
- Prof. Nishad M. Navaz PhD, Kingdom University (India)
- Prof. Oliver Iliev PhD, Faculty of Communication and IT, FON University, Skopje (Macedonia)
- Prof. Oliver Dimitrijevic PhD, High medicine school for professional studies “Hipokrat”, Bujanovac (Serbia)
- Prof. Paul Sergius Koku, PhD, Florida State University, Florida (USA)
- Prof. Primoz Dolenc, PhD, Faculty of Management, Primorska University, Koper (Slovenia)
- Prof. Predrag Trajkovic PhD, JMPNT, Vranje (Serbia)
- Prof. Petar Kolev PhD, “Todor Kableshkov” University of Transport, Sofia (Bulgaria)
- Prof. Pere Tumbas PhD, Faculty of Economics, University of Novi Sad, Subotica (Serbia)
- Prof. Rade Ratkovic PhD, Faculty of Business and Tourism, Budva (Montenegro)
- Prof. Rositsa Chobanova PhD, University of Telecommunications and Posts, Sofia (Bulgaria)
- Prof. Rumen Valcovski PhD, Imunolab Sofia (Bulgaria)
- Prof. Rumen Stefanov PhD, Dean, Faculty of public health, Medical University of Plovdiv (Bulgaria)
- Prof. Sinisa Zaric, PhD, Faculty of Economics, University of Belgrade, Belgrade (Serbia)
- Prof. Sasho Korunoski, Rector, UKLO, Bitola (Macedonia)
- Prof. Sashko Plachkov PhD, Faculty of Pedagogy, University Neofit Rilski, Blagoevgrad (Bulgaria)

- Prof. Sofronija Miladinovski, PhD, University Hadzi Zeka, Peja (Kosovo)
- Prof. Sreten Miladinovski, PhD, Dean, Faculty of Law, MIT University (Skopje)
- Prof. Snezhana Lazarevic, PhD, College of Sports and Health, Belgrade (Serbia)
- Prof. Stojan Ivanov PhD, Faculty of Public Health and Sport, SWU Neofit Rilski, Blagoevgrad (Bulgaria)
- Prof. Svetlana Trajkovic PhD, High School of applied professional studies, Vranje (Serbia)
- Prof. Snezana Stoilova, PhD, High Medicine School, Bitola, (Macedonia)
- Prof. Stojna Ristevska PhD, High Medicine School, Bitola, (Macedonia)
- Prof. Suzana Pavlovic PhD, High health – sanitary school for professional studies, Belgrade (Serbia)
- Prof. Saad Motahhir PhD, High School of Technology, Fez (Morocco)
- Prof. Sandra Zivanovic, PhD, Faculty of Hotel Management and Tourism, University of Kragujevac, Vrnjacka Banja (Serbia)
- Prof. Trayan Popkochev PhD, Dean, Faculty of Pedagogy, South-West University Neofit Rilski, Blagoevgrad (Bulgaria)
- Prof. Todor Krystevich, Vice Rector, D.A. Tsenov Academy of Economics, Svishtov (Bulgaria)
- Doc. Tatyana Sobolieva PhD, State Higher Education Establishment Vadiym Getman Kiyev National Economic University, Kiyev (Ukraine)
- Prof. Tzako Pantaleev PhD, NBUniversity, Sofia (Bulgaria)
- Prof. Tosko Krstev PhD, European Polytechnic University, Pernik (Bulgaria)
- Prof. Tihomir Domazet PhD, President of the Croatian Institute for Finance and Accounting, Zagreb (Croatia)
- Prof. Venelin Terziev PhD, University of Rousse, Rousse (Bulgaria)
- Prof. Violeta Dimova PhD, Faculty of Philology, University “Goce Delchev”, Shtip (Macedonia)
- Prof. Volodymyr Denysyuk, PhD, Dobrov Center for Scientific and Technological Potential and History studies at the National Academy of Sciences of Ukraine (Ukraine)
- Prof. Valentina Staneva PhD, “Todor Kableshkov” University of Transport, Sofia (Bulgaria)
- Prof. Vladimir Lazarov PhD, European Polytechnic University, Pernik (Bulgaria)
- Prof. Vasil Zecev PhD, College of tourism, Blagoevgrad (Bulgaria)
- Prof. Venus Del Rosario PhD, Arab Open University (Philippines)
- Prof. Yuri Doroshenko PhD, Dean, Faculty of Economics and Management, Belgorod (Russian Federation)
- Prof. Zlatko Pejkov, PhD, Faculty of Agricultural Sciences, UKIM, Skopje (Macedonia)
- Prof. Zivota Radosavljevik PhD, Dean, Faculty FORCUP, Union University, Belgrade (Serbia)
- Prof. Zoja Katru PhD, Prorector, Euro College, Istanbul (Turkey)
- Prof. Zorka Jugovic PhD, High health – sanitary school for professional studies, Belgrade (Serbia)

ORGANIZING COMMITTEE

- Robert Dimitrovski PhD, Faculty of Management, MIT University, Skopje (Macedonia)
- Venelin Terziev PhD, University of Rousse (Bulgaria)
- Maria Kavdanska PhD, Faculty of Pedagogy, South West University Neofit Rilski, Blagoevgrad (Bulgaria)
- Sinisa Zanic, PhD, Faculty of Economics, University of Belgrade (Serbia)
- Snežana Milićević PhD, Faculty of Hotel Management and Tourism, University of Kragujevac, Vrnjačka Banja (Serbia)
- Evdokia Petkova, South West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad (Bulgaria)
- Marios Miltiadou, PhD, Aristotle University of Thessaloniki (Greece)
- Azra Adajlic – Dedovic PhD, Faculty of criminology and security, Sarajevo (Bosnia & Herzegovina)
- Misho Hristovski PhD, Faculty of Veterinary Medicine, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje (Macedonia)
- Branko Boskovic PhD, College of Sports and Health, Belgrade (Bulgaria)
- Ana Dzumalieva PhD, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad (Bulgaria)
- Georgi Georgiev PhD, National Military University “Vasil Levski”, Veliko Trnovo (Bulgaria)
- Isa Spahiu PhD, International Balkan University (Macedonia)
- Violeta Dimova, PhD, University “Goce Delcev”, Stip (Macedonia)
- Mirjana Borota – Popovska, Centre for Management and Human Resource Development, Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Skopje (Macedonia)
- Izet Zeqiri, PhD, South East European University, Tetovo (Skopje)
- Ekaterina Arabska, PhD, Vasil Levski National Military University, Veliko Tarnovo (Bulgaria)
- Nebojsa Cvetanovski, PhD, MIT University, Skopje (Macedonia)
- Rumen Valcovski PhD, Imunolab Sofia (Bulgaria)
- Miladin Kalinic, College of professional studies in Management and Business Communication, Sremski Karlovci (Serbia)

Contents

APPROACHES TO INCREASE THE HEALTH MANAGER’S COMPETENCE TO RESOLVE CONFLICTS 1385
 Nikola Georgiev 1385
 Polina Balkanska 1385
 EFFECTS OF ACUPUNCTURE TREATMENT IN REDUCING PAIN IN PATIENTS WITH TENNIS ELBOW 1391
 Ljubica Jajaova 1391
 Lence Nikolovska 1391
 DISCUSSIONS ON LONG-TERM CARE IN BULGARIA - RESULTS OF THE FOCUS-GROUP STUDY 1397
 Teodora Dimcheva 1397
 Radost Assenova 1397
 Gergana Foreva 1397
 Nonka Mateva 1397
 SENSITIVITY OF ECG SIGNS OF MYOCARDIAL SCARING – COMPARISON WITH MPI SPECT 1403
 Aleksandra Servini 1403
 Zaklina Servini 1403
 CLIMATE THERAPY BY PATIENTS WITH OBESITY 1407
 Rumyana Bahchevandzhieva 1407
 CHOLELITHIASIS IN EAST AND SOUTHEAST REGION OF REPUBLIC OF MACEDONIA 1411
 Gjorgji Shumanov 1411
 Gordana Panova 1411
 Marija Koteva 1411
 ELECTROMYOGRAPHY OF THE MASSETER MUSCLE - A SYSTEMATIC REVIEW 1417
 Mariana Dimova-Gabrovska 1417
 DesislavaDimitrova 1417
 DesislavaKonstantinova 1417
 Ivan Gerdzhikov 1417
 ASSESMENT OF THE EFFECTIVNESS OF TO PROGRAMS FOR REHABILITATION OF FR. RADII LOCO TIPICO 1423
 Marija Upcheva 1423
 IMPORTANCE OF PROBIOTICS FOR HUMAN HEALTH 1429
 Vaso Taleski 1429
 Kristina Trpceva 1429
 Milka Zdravkovska 1429
 Liljana Simjanovska 1429
 METABOLIC SYNDROME AND NUTRITIONAL SUPPLEMENTS 1435
 Vanya Pepelyasheva 1435
 Stefan Harkov 1435
 THE ROLE OF THERAPEUTIC EDUCATION IN REHABILITATION OF METABOLIC SYNDROME PATIENTS 1439

| | |
|---|------|
| Antoaneta Grozeva..... | 1439 |
| Gergana Angelova –Popova | 1439 |
| STUDY OF VITAMINS’ INTAKE BY STUDENTS OF THE NATIONAL SPORTS ACADEMY ACTIVELY ENGAGED IN SPORTS | 1443 |
| Albena Alexandrova | 1443 |
| MODERN TENDENCIES IN NUTRITION INSTRUCTOR TRAINING – ADVANTAGES AND DISADVANTAGES | 1449 |
| Diana Kireva | 1449 |
| Rositsa Toncheva | 1449 |
| MODIFIED MANUAL EDEMA MOBILIZATION AND KINESIOTAPING APPLICATIONS IN REDUCING POSTIMMOBILIZATION EDEMA AFTER DISTAL RADIUS FRACTURE | 1453 |
| Gergana Angelova – Popova | 1453 |
| MODULE OF A WEB-BASED INFORMATION SYSTEM FOR CHOOSING A HOMEOPATHIC MEDICINE IN A PATIENT WITH WORSENING MODALITIES | 1461 |
| Zhivko Peychev | 1461 |
| Nonka Mateva..... | 1461 |
| Stela Peycheva | 1461 |
| Teodora Dimcheva..... | 1461 |
| Antonia Yaneva | 1461 |
| Angelina Kirkova..... | 1461 |
| POSITIVE EFFECTS OF MOTOR SKILLS ACTIVITY IN EDUCATION AND REHABILITATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES..... | 1467 |
| Mirjana Mađarević..... | 1467 |
| EXAMINATION OF THE IMPACT OF MEDICINAL MASSAGE COMBINED WITH DEEP OCCURRENCE IN THE HEALING PROCESS OF PATIENTS WITH WORLDWIDE... | 1473 |
| Albert M..... | 1473 |
| KINESITHERAPY APPROACH IN PATIENTS WITH DUCHENNE MUSCULAR DYSTROPHY | 1479 |
| Maria Becheva | 1479 |
| Albena A. Masarlieva | 1479 |
| KINESITHERAPY AND TALASOTHERAPETIC FACTORS IN THE REHABILITATION OF FEMALE DISEASES OF FEMALE GENDER AUTHORITIES | 1485 |
| Snezhina Georgieva | 1485 |
| KINESITHERAPEUTIC APPROACH TO OVERCOMING THE PROBLEMS OF INACTIVATION IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME | 1489 |
| Snezhina Georgieva | 1489 |
| INVESTIGATION OF THE SPEECH IN PATIENTS WITH BRUXISM – A PILOT STUDY | 1493 |
| Mariana Dimova-Gabrovska..... | 1493 |
| Desislava Dimitrova..... | 1493 |
| Marina Mitova | 1493 |
| RISK FACTORS FOR SUGAR DIABETE AND ITS CONDITIONS IN VIEW OF THE PATIENT..... | 1497 |
| Varvara Pancheva | 1497 |

| | |
|---|------|
| Mimi Stoycheva | 1497 |
| THE INCIDENCE OF THE DEVELOPMENTAL DISORDERS ON THE HIP IN THE TERRITORY OF THE MUNICIPALITY OF STRUMICA FROM 2014 UNTIL 2017 | 1505 |
| Anita Nikolova..... | 1505 |
| THE ACCESS AND THE ROLE OF THE DOCTOR AS A FACTOR FOR SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF IMMUNIZATION IN THE MUNICIPALITY VINICA | 1509 |
| Julija Todosieva | 1509 |
| Gjorgji Shumanov | 1509 |
| Gordana Panova | 1509 |
| TRIAGE SYSTEMS IN EMERGENCY CARE (REVIEW)..... | 1515 |
| Kiril Atliev | 1515 |
| Desislava Bakova..... | 1515 |
| Maria Semerdjieva | 1515 |
| VARIATION OF THE FORM OF THE FORAMEN OCCIPITALE MAGNUM..... | 1521 |
| Svetlana Jovevska | 1521 |
| Sanja Baldzieva..... | 1521 |
| FREE MOVEMENT OF PEOPLE AND RISKS OF PARASITE TRANSMISSION | 1525 |
| Ivelina Dobreva..... | 1525 |
| Pavlina Teneva..... | 1525 |
| БОЛЕСТИ И ДЕФОРМИТЕТИ КОИ СЕ ЈАВУВААТ ВО УЧИЛИШНАТА ВОЗРАСТ КАКО РЕЗУЛТАТ НА НЕПРАВИЛНА ИСХРАНА И ЛОШИ НАВИКИ..... | 1529 |
| Гордана Панова | 1529 |
| Ѓорѓи Шуманов | 1529 |
| THE ROLE OF THE NURSE IN EDUCATION, CARE AND TREATMENT OF DECUBITUS | 1537 |
| Tashka Nikolova | 1537 |
| Gordana Panova | 1537 |
| STRESS AMONG HEALTHCARE PROFESSIONALS AND ITS RELATION TO PATIENT SATISFACTION | 1543 |
| Gordana Panova | 1543 |
| S. Stamenkova..... | 1543 |
| COPING STRESS STRATEGIES DIFFERENCES AMONG WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE AND WOMEN WHO ARE NOT VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE..... | 1553 |
| Vesna Blazhevaska | 1553 |
| Katica Stojmenovska | 1553 |
| Sonja Jovanovska Rozoska..... | 1553 |
| УЛОГАТА “ЖРТВЕНО ЈАГНЕ” И НЕЈЗИНАТА УЛОГА ВО ДИНАМИКАТА И ИСПОЛНУВАЊЕТО НА ЦЕЛИТЕ ВО ГРУПНАТА РАБОТА..... | 1559 |
| Мирослав Пендароски | 1559 |
| Соња Ризоска Јовановска | 1559 |
| METFORMIN EXTENSIVE EFFECT - REGENERATOR OF THE ORGANISM | 1565 |
| Toni Mitrovski | 1565 |
| Elena Pavlevska | 1565 |
| Blagica Cekova | 1565 |

| | |
|--|-------------|
| E-LEARNING IN PRE-GRADUATE HEALTHCARE TRAINING – GOOD PRACTICE ACROSS THE WORLD..... | 1569 |
| Angelina Kirkova-Bogdanova | 1569 |
| Daniela Taneva | 1569 |
| Yordanka Tsokova..... | 1569 |
| Yordan Marchev | 1569 |
| NURSING CARE FOR PATIENTS WITH HYPERTENSIVE DISEASE..... | 1577 |
| Yordanka Tsokova..... | 1577 |
| Daniela Taneva | 1577 |
| Angelina Kirkova-Bogdanova | 1577 |
| Radoslava Katsarska | 1577 |
| RESEARCH OF THE OPINION OF THE STUDENTS OF NURSING SPECIALTY IN REGARD TO THE STUDY OF SURGICAL CARE..... | 1581 |
| Anelia Chifligarska | 1581 |
| Makreta Draganova..... | 1581 |
| PROFESSIONAL STRESS ADAPTATION OF THE “NURSING” AND “MEDICAL REHABILITATION AND ERGOTHERAPY” STUDENTS IN “PROF. DR. ASEN ZLATAROV” UNIVERSITY-BURGAS, REPUBLIC OF BULGARIA..... | 1587 |
| Zlatina Lecheva..... | 1587 |
| Mimi Stoycheva | 1587 |
| Lora Georgieva | 1587 |
| THE ROLE OF ETHICAL CASES AND DISCUSSIONS AS PART OF STUDENTS’ EDUCATION OF THE DISCIPLINE "HEALTH CARE MANAGEMENT" | 1595 |
| Maria Semerdjieva | 1595 |
| Desislava Bakova..... | 1595 |
| Vanina Mihaylova - Alakidi | 1595 |
| Dinka Negalova | 1595 |
| TRANSCULTURAL NURSING CARE..... | 1599 |
| Daniela Taneva | 1599 |
| Yordanka Tsokova..... | 1599 |
| Radoslava Katsarska | 1599 |
| Vanina Mihaylova..... | 1599 |
| ПРАВНО-НОРМАТИВНА БАЗА ЗА ОБУЧЕНИЕ, КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПО ЗДРАВНИТЕ ПРОФЕСИИ В БЪЛГАРИЯ..... | 1603 |
| Христина Милчева..... | 1603 |
| AIR - THERMAL OXIDATION OF COPPER | 1607 |
| Zagorka Koneska | 1607 |
| Dafinka Stoevska-Gogovska..... | 1607 |
| Ruzica Manojlovic | 1607 |
| SEPARATION OF Ni(II) IONS FROM AQUEOUS SOLUTION BY A NATURAL SORBENT-TREPEL | 1613 |
| Angelina Slaveski | 1613 |
| Martin Stojchevski | 1613 |
| Hamdije Memedi | 1613 |
| Erhan Mustafa..... | 1613 |

| | |
|---|------|
| Stefan Kuvendziev | 1613 |
| Mirko Marinkovski | 1613 |
| Kiril Lisichkov | 1613 |
| EXAMINATION OF THE REPRESENTATION OF MICRO-ORGANISMS IN DEHYDRATED AGRICULTURAL PRODUCTS FROM THE REPUBLIC OF MACEDONIA | 1621 |
| Blagica Cekova | 1621 |
| Filip Jovanovski | 1621 |
| Viktorija Bezhovska..... | 1621 |
| OXIDATION OF METHANOL OVER SODIUM MODIFIED IRON-MOLYBDENUM CATALYSTS | 1627 |
| Krasimir Ivanov | 1627 |
| TESTING OF HETEROTHERM AND PATHOGENIC MICROORGANISMS IN VEGETABLE PRODUCTS FROM THE REPUBLIC OF MACEDONIA | 1633 |
| Blagica Cekova | 1633 |
| Filip Jovanovski | 1633 |
| Viktorija Bezhovska..... | 1633 |
| HEAVY METAL CONTENT IN DANDELION (<i>TARAXACUM OFFICINALE</i> WEB.)..... | 1639 |
| Violina Angelova | 1639 |
| GOAT MEAT-CHEMICAL AND FATTYACIDS COMPOSITION | 1645 |
| Nevena Gruevska | 1645 |
| THE CRANBERRIES AS HEALING HERB | 1651 |
| Filip Jovanovski | 1651 |
| Blagica Cekova | 1651 |
| Erhan Mustafa..... | 1651 |
| Viktorija Bezhovska..... | 1651 |
| A PROCEDURE FOR ISAR OBJECTS RECOGNITION WITH NEURAL NETWORKS ALGORITHM..... | 1659 |
| Krasimir Slavyanov | 1659 |
| NON UNIFORM ARRAY ANTENNA WITH THREE LUNEBURG LENSES | 1665 |
| Peter Apostolov..... | 1665 |
| Alexey Stefanov | 1665 |
| Ekaterina Otsetova-Dudin..... | 1665 |
| RISKS AND METHODS FOR ASSESSMENT OF ECOLOGICAL RISK OF CHEMICALS | 1673 |
| Filip Jovanovski | 1673 |
| Blagica Cekova | 1673 |
| Viktorija Bezhovska..... | 1673 |
| EFFECT OF FOREST R. SERBIA ON CLIMATE CHANGE | 1679 |
| Emilija Djikić Jovanović..... | 1679 |
| Miodrag Šmelcerović..... | 1679 |
| Suzana Djordjević..... | 1679 |
| Dragan Djordjević..... | 1679 |

| | |
|---|------|
| NEW EXPERIENCES WITH WEICOPER -FORTE IN CONTROL OF DISEASES IN COLDWATHER AQUACULTURE WITH SPECIAL REFERENCE TO SAPROLEGNIA sp. | 1683 |
| | 1683 |
| Misho Hristovski..... | 1683 |
| Aleksandar Trajchovski | 1683 |
| ESTIMATION OF GENOTOXIC EFFECT OF FUNGICIDE ANTRACOL WP-63 AT FISH GOLDEN FISH (CARASSIUS AURATUS), AFTER 7 DAY OF TREATMENT..... | 1687 |
| Kemajl Kurteshi..... | 1687 |
| Zeqir Shaqiri | 1687 |
| ALGOLOGICAL ANALYSIS OF RIVER KRENA (GJAKOVA, KOSOVO) DURING SUMMER SEASON 2015..... | 1691 |
| Qendrim Ramshaj | 1691 |
| Kemajl Kurteshi | 1691 |
| PRODUCTION POTENTIAL OF FEED BARLEY VARIETY VESLETS, GROWN IN THE SOUTH DOBRUDZHA REGION OF BULGARIA | 1695 |
| Albena Ivanova | 1695 |
| Magdalena Koleva | 1695 |
| ECOLOGICAL LABELS IN THE TEXTILE INDUSTRY | 1701 |
| Suzana Djordjevic..... | 1701 |
| Slađana Antić..... | 1701 |
| Emilija Đikić Jovanović..... | 1701 |
| Dragan Djordjevic..... | 1701 |
| Miodrag Smelcerovic..... | 1701 |
| CURRENT KNOWLEDGE OF UV PROTECTION AFORDED BY TEXTILE MATERIALS | 1707 |
| Snežana Stanković | 1707 |
| Miodrag Smelcerovic..... | 1707 |
| Dragan Djordjevic..... | 1707 |
| THE INFLUENCE OF PHYSICAL-HYGIENE PERFORMANCES OF FABRICS ON THE PHYSIOLOGICAL PROPERTIES OF CLOTHES | 1713 |
| Slađjana Antic..... | 1713 |
| Suzana Djordjevic..... | 1713 |
| Emilija Djikic Jovanovic..... | 1713 |
| Miodrag Smelcerovic..... | 1713 |
| Dragan Djordjevic..... | 1713 |
| TRANSFER FROM CONVETIONAL TO ALTERNATIVE FUELS IN CEMENT INDUSTRY – CHALLENGES AND BENEFITS | 1721 |
| Viktorija Bezhovska..... | 1721 |
| Blagica Cekova | 1721 |
| Erhan Mustafa..... | 1721 |
| Susana Temelkoska..... | 1721 |
| Filip Jovanovski..... | 1721 |
| DEVELOPMENT OF THE CONCEPTUAL MODEL OF ENTREPRENEURSHIP IN THE INFORMATION SOCIETY..... | 1729 |
| Nedka Nikolova | 1729 |

| | |
|---|------|
| Stanislav Sirotin | 1729 |
| PROCESS APPROACH TO THE MODEL OF HIGH-TECH ENTERPRISE..... | 1737 |
| Stanislav Sirotin | 1737 |
| Nedka Nikolova | 1737 |
| FREQUENSY OF CONFLICTS IN HOSPITALS | 1745 |
| Ekaterina Raykova | 1745 |
| Maria Semerdjieva | 1745 |
| Radka Masaldjieva..... | 1745 |
| Desislava Bakova..... | 1745 |
| STUDY RESEARCH ON THE RESULT OF IMPLEMENTATION OF THE METHOD- DEBATE IN THEIR BIOLOGICAL TRAINING | 1753 |
| Nicola Vakirlov..... | 1753 |
| Delka Karagiozova..... | 1753 |
| INTERACTIVE TEACHING METHODS - NECESSITY IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF THE "MEDICAL LABORATORY ASSISTANT" AND "REHABILITATION THERAPIST " | 1761 |
| Pavlina Teneva..... | 1761 |
| Ivelina Dobreva..... | 1761 |
| Mariana Staneva..... | 1761 |
| FOSTERING COMMUNICATION AND LANGUAGE COMPETENCE IN DENTAL MEDICINE..... | 1765 |
| Ilina Doykova..... | 1765 |
| SOCIO-PSYCHOLOGICAL CONDITIONS OF THE PRE-GRADUATION TRAINEESHIP AS A FACTOR IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF FUTURE NURSES..... | 1771 |
| Snezhana Dragusheva | 1771 |
| Biyanka Torniyova..... | 1771 |
| Tanya Paskaleva..... | 1771 |
| LEGAL REGULATION IN MEDICAL WASTE MANAGAMENT..... | 1777 |
| Novica Ničić | 1777 |
| Marijana Šmelcerović, | 1777 |
| Djukica Mirković | 1777 |
| Miodrag Šmelcerović | 1777 |
| RESEARCH ON THE COEFFICIENT OF UTILIZATION OF QUERCUS PETRAEA L. LOGS FOR PRODUCING RADIAL PLANKS WITH A THICKNESS OF 33mm..... | 1781 |
| Muharrem Sejdiu | 1781 |
| ECONOMIC ASPECTS OF SAFETY AT WORK | 1787 |
| Oliver Dimitrijević..... | 1787 |
| Jelena Dimitjević | 1787 |
| Danijel Milošević..... | 1787 |
| Vladimir Djordjević..... | 1787 |
| Aleksandar Momčilović..... | 1787 |
| Miodrag Šmelcerović..... | 1787 |
| CHARACTERISTICS AND MANAGEMENT OF EXCESS SLUDGE GENERATED IN TREATMENT OF WASTEWATER FROM A COMMERCIAL OBJECT | 1793 |
| Erhan Mustafa..... | 1793 |

| | |
|---|------|
| Mirko Marinkovski | 1793 |
| Stefan Kuvendziev | 1793 |
| Zoran Bozinovski | 1793 |
| Kiril Lisichkov | 1793 |
| WASTEWATER AND DISEASES | 1797 |
| Ivana Stošić | 1797 |
| Miodrag Šmelcerović | 1797 |
| ЕРОЗИЈАТА И ДЕГРАДАЦИЈАТА ШТО ГИ ПРЕДИЗВИКУВА РЕКАТА ЛУДА МАРА И ЕРОЗИВНАТА КОМПОНЕНТА НА ПРЕДЕЛОТ ОКОЛУ НЕА | 1803 |
| Милица Ивановска | 1803 |
| Благица Цекова | 1803 |
| Владо Велкоски | 1803 |
| SHPENZIMET PUBLIKE DHE LLOGARIDHENIA FINANCIARE (PEFA) KORNIZA MATESE E PERFORMANCES | 1809 |
| Fadil Krasniqi | 1809 |

STRESS AMONG HEALTHCARE PROFESSIONALS AND ITS RELATION TO PATIENT SATISFACTION

Gordana Panova

Faculty of Medical Sciences, University “Goce Delchev”, Stip, Macedonia

S. Stamenkova

Faculty of Medical Sciences, University “Goce Delchev”, Stip, Macedonia

Abstract: The work of a man is a celestial and consciously organized activity on the world, achieving the accomplishment of a beneficial effect that can make a certain vision of personal and mutual need. Applied in abstract sense is a matter of wear on a man's working force: intellectual effort, muscular effort, psychological stress, and time to reach somebody's heart and how this is a means of exchange from the earliest damages to manpower. The place of origin can be an important factor for improving the mental health of the workers, but the other side can also be a source of stress that is liable to endanger mental health and lead to mental illness.

Keywords: Stress, satisfaction of health workers.

СТРЕСОТ КАЈ ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ И НЕГОВАТА ПОВРЗАНОСТ СО ЗАДОВОЛСТВОТО КАЈ ПАЦИЕНТИТЕ

Гордана Панова

Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип

С. Стаменкова

Факултет за медицински науки, Универзитет „Гоце Делчев“ Штип

Апстракт: Човечката работа е целисходна и свесно организирана дејност на луѓето, заради постигнување на некој корисен учинок со кој може да се задоволи одреден вид на лични и заеднички потреби. Работата во апстрактна смисла претставува трошење на човечката работна сила: интелектуален напор, мускулен напор, психолошки стрес и времен за да се постигне некоја цел и како таква претставува средство за размена од најраните денови на човештвото. Работното место може да биде важен фактор за унапредување на менталното здравје на работниците, но од друга страна може да биде и извор на стрес кој може да го поремети менталното здравје и да доведе до појава на ментални болести.

Клучни зборови: стрес, задоволство од здравствените работници.

ВОВЕД

Работата во апстрактна смисла претставува трошење на човечката работна сила: интелектуален напор, мускулен напор, психолошки стрес и времен за да се постигне некоја цел и како таква претставува средство за размена од најраните денови на човештвото. На работа секој работник поминува повеќе време отколку во било која друга активност. Просечниот работен век трае 30-40 години при што има постојани тенденции за негово продолжување. Во такви услови работата поставува се поголеми физички и психички барања пред работникот кои често пати не се во согласност со неговите способности, можности, но и со самите потреби, што влијае врз неговата работна способност и здравје. Работното место може да биде важен фактор за унапредување на менталното здравје на работниците, но од друга страна може да биде и извор на стрес кој може да го поремети менталното здравје и да доведе до појава на ментални болести.

Препознавањето на штетноста на поединечните работни услови потекнува уште од времето на почетокот на развојот на човечкото општество. Првиот пишан траг за штетните влијанија на одредени работни услови врз здравјето е забележан уште на староегипетските папируси пред 4000 години. Меѓутоа, развојот на посебна медицинска дисциплина започнува во 17 век и продолжува низ вековите преку развојот на различните видови на индустрии и модерни технологии.

За да се спречи штетното дејствување на идентификуваните опасности и штетности и за да се примени систем за заштита на работа, неопходно е да се процени колкава е вистинската опасност врз здравјето на вработените. Современата медицина на трудот учествува во процената на ризикот од оштетување на здравјето на одредени работни места и во изработката на документ за проценка на опасноста.

Стручниот тим, кој заедно со лекар специјалист по медицина на трудот се состои од психолог, технолог, инженер за безбедност при работа и правник, спроведува низа активности, како што се набљудување на работното место, анализа на работните задачи и организацијата на работата, оценување на должината на изложеност на опасностите и штетностите, проучување на психичките фактори и физичкото оптеретување. Врз основа на процената на опасноста при работните процеси се спроведуваат мерки за заштита на здравјето на вработените, што вклучува и спроведување на здравствен надзор. Во поново време постоечките методи за процена на опасноста во својата методологија немале мерење на нивото на стрес на работа.

Се покажало дека постојат повеќе клучни фактори кои имаат значително влијание врз менталното здравје на работниците и кои организациите треба да ги имаат предвид како би создале ментално здраво работно место¹. Идентификувани се 13 психосоцијални фактори на ризик и тоа: психолошка поддршка, организациска култура, јасно лидерство и очекувања, учтивост и почит, психолошки соодветна работа, раст и развој, признание и награда, вклученост и влијание, управување со обемот на работа, ангажман, баланс, психолошка заштита и заштита на физичката безбедност. Но, во литературата се наведуваат и некои други клучни прашања поврзани со работното место кои влијаат врз менталното здравје на работниците, а тоа се: стигма и дискриминација, стрес, односи побарувачка/контрола и напор/награда, барање присуство на работа за време на болест, синдром на прегорување, вознемирување, насилство, заплашување и мобинг и користење на недозволен супстанци, злоупотреба и малтретирање на работа. Во рамки на овој труд акцентот ќе биде ставен на стресот на работното место кај здравствените работници и последиците од него и врз лекарите и медицинските сестри и врз задоволството кај пациентите кои се неминовен составен дел од нивното работно секојдневие.

Психосоцијалните ризици поврзани со работата вклучуваат аспекти како што е улогата во организацијата, меѓучовечките односи на работа, распоредот на работата, како и неповолните спекти од типот на стрес на работа, слаба контрола над работата, барањата кои ги поставува работата, заплашување, насилство и мобинг, неправедна организација и слаба тимска работа.

Но, она што е забележано ширум светот е дека високата стапка на боледувања во добар дел е предизвикана од болести кои се последица на долготрајна изложеност на стрес. Со брзиот развој на современото општество никој не остана заштитен од стресот. Посебно место зазема здравствената дејност во која на висок стрес и на последиците од него се изложени токму оние од кои зависи здравјето и животот на другите луѓе. Современиот развој на здравствената дејност со оглед на работата, работната околина и организацијата на работата, воведувањето на нови технологии, нови научни и стручни сознанија, како и растечкиот развој на дијагностички и терапевтски можности заедно со зголемување на психофизичките барања поставени пред здравствените работници може да предизвика нови епидемии на болести предизвикани од работата и работните услови.

Стресот на работа е чест проблем во здравството. Според истражувањето спроведено од Меѓународниот конзорциум за истражување на болнички резултати, во Англија околу 37% од вработените во здравството страдаат од значајна психофизичка исцрпеност (burnout). Хроничниот стрес на работа е поврзан со зголемен број на здравствени проблеми, особено болестите на срцето. Подолготрајна изложеност на стрес на работа може да доведе до психички пореметувања, меѓу кои и до депресија².

Утврдени се повеќе причини кои придонесуваат за високата стапка на стрес кај здравствените работници, пред се, медицинските сестри и лекарите. На пример, заплашување и злостување (мобинг) на работното место е сериозен проблем во здравствените установи. Според истражувањата, во здравството заплашувањето и злоставувањето можат да доведат до прегорување, депресија, незадоволство од работата, отсуство од работа и склоност за напуштање на оваа професија. Сетоа ова може да предизвика големи трошоци за установата и за целото општество.

Освен тоа, се покажало дека насилството е исто така често во здравството. Насилството на работа се однесува на настани во кои вработените се злоупотребуваат, добиваат закани или пак се физички напаѓани во тек на извршувањето на нивните нормални работни задачи. Ваквото однесување може да доаѓа од страна на пациентите, корисниците, посетителите, заедницата и колегите. Во поединечни здравствени дејности

¹ Adams, A. & Bond, S. (2000). Hospital nurses' job satisfaction, individual and organizational characteristics. *J Adv Nurs*, 32(3), 536-543.

² Havelka, M. (2011). *Zdravstvena psihologija, Nastavni tekstovi za studente Zdravstvenog veleučilišta, Zagreb*, str. 54-93

вработените се изложени на поголем ризик од напади и насилство, како што се службата за итна медицинска помош и психијатриските установи. Нападите и насилството не доведуваат само до повреди и непријатности, туку и до често боледувања и низок морал кај вработените што влијае и врз лекувањето на пациентите.

Организациските фактори и односите со колегите исто така можат да бидат елементи кои влијаат врз работната способност и работата. Утврдено е дека факторите како што се организациската неоравда, слабата тимска работа, лошото раководење, недостаток на социјална поддршка, намалување на бројот на вработени и недостаток на ресурси придонесуваат за физички и психички проблеми како и отсуствување од работа кај здравствените работници.

ДЕФИНИРАЊЕ НА СТРЕСОТ

Иако скоро секој ќе рече дека стресот лесно може да се дефинира, сепак и не е баш така. Во литературата во последните стотина години може да се пронајде голем број различни дефиниции за стрес. Терминот стрес потекнува од средновековниот англиски јазик (*stress, to stress*), а првично се однесувал на напор, незгода или ограничување. Во 19 век почнува научното користење на тој термин, а различни автори различно го дефинираат поимот стрес, зависно од теоретскиот пристап. Стрес е секоја околност која поставува посебни физички и/или психички барања пред особата така што предизвикува необичен или невообичаен. Состојбата на стрес на работно место може да се дефинира како низа од штетни физиолошки, психолошки и бихевиорални реакции за поединецот, во кои барањата на работата не се во согласност со неговите способности и потреби. *Состојба на хроничен стрес*: за оваа состојба е карактеристично отсуство на доживување на емоционално страдање и тоа е суштинската разлика помеѓу акутниот стрес и состојбата на хроничен стрес. Оваа состојба настанува така што особата со тек на времето развива толеранција на манифестациите на акутниот стрес и се навикнува на нив, игнорирајќи ги или негирајќи ги. Бидејќи тој процес и ја одвлекува енергијата на личноста, особата се во се поголема мера емоционално дистанцира од другите луѓе, избегнува интимни социјални контакти и интимни сексуални односи, се потешко пронаоѓа задоволство во секојдневните активности во сегашноста, фокусирајќи се на цели во иднината.

Особа во состојба на хроничен стрес се препознава пред се по тоа што компулзивно работи; компулзивно значи присилно: особата постојано мора да биде активна, да биде зафатена околу нешто и не може да се опушти – евентуално со употреба на алкохол, дрога, самоиницијативно користење на лекови за смирување или преку “механички” секс, но со тек на времето развива толеранција на сето тоа³. Покрај компулзивната работа, која е најизразена и највоочлива манифестација на состојбата на хроничен стрес, присутни се и замор, хроничен недостаток на време, недостаток на мотивација, цинизам, негативизам, иритабилност и претерана критичност кон другите, импулсивно однесување, несоница, компулзивно занимавање со проблемите од работа надвор од работното време, подолго опоравување од болести, дури и од оние баналните како што е настинката. Таквата состојба конечно доведува до физички колапс (интензивна болка, премор, малаксаност, несвестица, псевдоепилептични напади, итн). При состојба на акутен стрес, особата доживува страдање и тоа во прв ред од емоционална природа, додека кај развиена состојба на хроничен стрес особата се навикнува на манифестациите на состојбата на стрес и не ги забележува како проблем, но развива бројни соматски симптоми но бидејќи особата во состојба на хроничен стрес веќе нема доживување на лично страдање и ја игнорира напнатоста, со текот на времето доаѓа до општа физичка исцрпеност, а на крајот и до колапс на организмот⁴.

Стресот на работа е специфичен вид на стрес чиј извор е во работната средина. Неговото влијание врз човечкото здравје и врз работната способност се проучува долги години наназад. Стресот на работа е специфичен вид на стрес чиј извор е во работната средина. Неговото влијание врз човечкото здравје и врз работната способност се проучува долги години наназад. Стресот на работа претставува значајна нерамнотежа помеѓу барањата и способностите да се задоволат тие барања, во ситуации кога неуспехт во

³ Havelka, M. (2011). *Zdravstvena psihologija, Nastavni tekstovi za studente Zdravstvenog veleučilišta, Zagreb*, str. 54-93

⁴ Hudek, J., Krapić N., Rajter, L. (2005). *Odnos između emocionalne kontrole, percipiranog stresa na radnom mjestu i profesionalnog sagorijevanja kod medicinskih sestara*. U: *Psihologijske teme*, Vol. 14, 2: 41-54.

задоволувањето на барањата, според проценката на работникот, има значајни последици. Стресот се дефинира како општа побуденост на организмот поради неизвесност на исходот.

- Карасековиот модел на стрес на работа укажува на две димензии во кои нивото на стрес расте како што се зголемуваат барањата на работното место, а се намалува нивото на одлучување, при што стресот на работа не е резултат само на еден фактор туку е збир на зголемените барања и ниското ниво на одлучување.

Во ЕУ стресот на работно место, е втор најчест проблем поврзан со работата кој погодува 28% од работниците во ЕУ. Стресот на работно место е причина за повеќе од четвртина од отсуствата на работа поради здравствени тегоби поврзани со работата кои траат две недели или подолго.⁵ Досегашните истражувања довеле до различни теории и модели на стрес на работното место, а еден од нив е моделот на дејствување на стресот на работа кој го предлагаат Hurrell и McLaney⁶. Според овој модел стресот на работа е интеракција помеѓу вработениот и карактеристиките на работа. Најголемо значење при настанувањето на стресот и се дава на организациските фактори, што значи дека главна стратегија за превенција на стресот предложена од овие автори е преобликување на работата.

Причини за стрес може да има многу и кај секој човек можат да бидат различни. Факторите кои предизвикуваат стрес се нарекуваат стресори и се дефинираат како надворешна или внатрешна дразба која од организмот бара задоволување на одредени барања, решавање на проблеми и зголемена активност или едноставно некој нов облик на прилагодување.

При дефинирањето на причините за стрес многу е важно да се спомне дека не постојат универзални стресори. Секој човек е единка за себе. Единствен склоп, што значи дека сите луѓе не реагираат подеднакво на исти дразби. Процената на стресорите е субјективна, при што секој поединец ја спроведува за себе. Секој стресор не мора, но може да предизвика стрес. Колку повеќе стресори дејствуваат на едно место, толку е поголема можноста за појава на стрес⁷.

Психичките фактори за стрес можат да бидат поврзани со способноста, компетентноста и промените. Некои луѓе ги доживуваат промените како поттик, а други како закана. Важно е секогаш да се изгради ментална подготвеност за промени, било на работа било во приватниот живот. Многу психички стресни фактори настануваат или се засилуваат при лоша организација на работата и недостаток на поддршка од најблиските претпоставени.

Меѓу социјалните стресни фактори се вбројуваат односите внатре во работните групи. Водството тогаш има голема важност, односите на раководителот кон колегите, како и односите помеѓу колегите. Некои луѓе ги доживуваат промените како поттик, а други како закана. Важно е секогаш да се изгради ментална подготвеност за промени, било на работа било во приватниот живот. Бројни показатели упатуваат на се побројни штетни последици од стресот на работа, како во поглед на материјални последици (помали поединечни учиноци и квалитет на работата, несреќи при работа, флукуации и абсентизам), така и во поглед на човечкиот фактор (разни заболувања и пореметувања). Во најголемиот број случаи кај поединците погодени од стрес се појавуваат промени во однесувањето. Поединецот ќе елиминира некои од изворите на стрес или ќе се прилагоди на нив. Ако вработените се под стрес и ако бројот на извори на стрес се зголемува, на поединецот ќе му биде потешко да се справува со нив, што ќе води кон се полоши резултати на работа како и до согорување на работа.

Здравствената дејност е сложена и покрива разновидни струки и работни места кои се соочени со различни опасности по здравјето и со нив поврзани здравствени проблеми.

Работата, општо, но и во дејноста на здравствената заштита има клучна улога во здравјето поради специфичните фактори на работното место кои можат да доведат до повреди или професионални болести, болести поврзани со работата или долгорочни последици по здравјето.

Здравствените работници можат да бидат изложени на повреди поради убод од игли за инјекција, повреди на грбот, алергии на латекс, насилство и стреси за да се ситематизира тој голем број на поединечни

⁵ Стикова, Е. (2012). Медицина на труд. Скопје.

⁶ <http://dx.doi.org/10.4236/ojn.2013.32025>

⁷ Kalauz, S. (2008). Sindrom sagorijevanja na poslu kod medicinskih sestara, Knjiga sažetaka 7. Kongresa kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Liječnički vjesnik 16-19. Opatija.

опасности предложен е систем за класификација. Општо, опасностите се поделени на биолошки (пример вируси), хемиски (пример цитостатици), ергономски (обработка на пациентите), организациски (работа во смени) или психосоцијални кои вклучуваат и насилство поврзано со работата⁸.

Наведените фактори можат да влијаат на физичкото и психосоцијалното здравје. На здравјето можат да влијаат било директно (по физички пат), било посредно (по психолошки пат, со посредство на стресот).

Здравствената струка е класифицирана во високостресни професии со оглед на високата одговорност кон човечкиот живот и здравјето, но и изложеноста на специфични стресори, како што се хемиските, биолошките и физичките штетности и сменската работа. Продолженото работно време, сменската и ноќната работа, одговорноста при донесување одлуки, контактот со болните и нивните семејства и емоционалното исцрпување кај здравствените работници придонесува за повисок морбидитет од психички пореметувања и психосоматски болести⁹.

Како што веќе спомнавме, лицата вработени во дејноста на здравствената заштита можат да бидат изложени на различни ризици во рамки на својата работа во здравствените установи. Сите установи во рамки на здравствениот систем токму поради зголемениот ризик по здравјето должни се да направат проценка на опасностите/ризиците за сите работни места како би се утдиле мерките за заштита на работа односно би се отстраниле или намалиле опасностите. Со процена на опасностите/ризиците се одредуваат работните места кои се под зголемен ризик и се одредуваат оние на кои ќе се применуваат посебни мерки за заштита на работа, односно, оние кај кои се задолжителни здравствените прегледи на работниците во одредени рокови. Бројни истражувања спроведени на популација од медицински сестри покажале поврзаност на одредени болести со стресот на работа, како што се емоционална исцрпеност, физичка исцрпеност и болка во долниот дел од грбот. Ниското ниво на одлучување и високите барања, карактеристични за сестринската професија, можат да бидат поврзани со зголемениот ризик за појава на коронарни болести и ментални пореметувања. Во земјите во транзиција е зголемен бројот на медицински сестри кои го напуштаат своето работно место.

ЗНАЧЕЊЕ НА ЗАДОВОЛСТВОТО КАЈ ПАЦИЕНТИТЕ

Задоволството од здравствената заштита и здравствена служба е важен фактор кој има влијание врз односот и однесувањето на пациентите во смисла на почитување на добиените совети, промени во навиките и доверба во здравствените работници. Врз основа на однесувањето на пациентите во однос на користењето на здравствените служби можат да се дефинираат и целите на здравственото воспитување кои треба да обезбедат највисоко ниво на соработка кај населението, во смисла на зачувување и унапредување на здравјето и рано откривање на болестите, благовремено лекување и рехабилитација. Задоволството е секако поголема кога здравствената служба е подостапна за корисникот, кога не мора долго да чека за здравствени услуги, кога постои континуитет во нејзиното обезбедување (пациент кој мора да се среќава со истиот лекар и истата медицинска сестра и секогаш оди во иста установа е далеку позадоволен од оној кој постојано доаѓа во контакт со други лица и позадоволен е кога може мирно, без брзање да ги соопшти своите проблеми, да од лекарот и медицинските сестри добие совет и потребни информации за своето здравје и за пропишаното лекување¹⁰

РЕЗУЛТАТИ

Во истражувањето ќе бидат вклучени 20 здравствени работници кои работат во рамки на примарната здравствена заштита (амбуланта), кои ќе бидат поделени во 2 групи од по 10 испитаници во зависност од добиениот резултат за нивото на стрес поврзан со работното место (10 со пониско ниво на стрес од просечната вредност на тестот и 10 со повисоко ниво на стрес). Во секоја од амбулантите по лсуаен избор ќе бидат избрани 20 пациенти кои ќе бидат тестирани во однос на нивното задоволство од здравствените

⁸ Jeleč, D. (2008). Izvori profesionalnog stresa i sindrom sagorijevanja socijalnih radnika u zdravstvu u Republici Sloveniji. U: Ljetopis socijalnog rada 16 (1), 133-151.

⁹ <http://dx.doi.org/10.1053/j-ajkd.2007.09.011>

¹⁰ <http://dx.doi.org/10.4236/ojn.2013.32025>

работници. Истите исто така ќе бидат поделени во 2 групи во зависност во која амбуланта се лекувале и во која група припаднал нивниот тим на здравствени работници.

Во истражувањето е применет Прашалник за стрес кај здравствени работници и Прашалник за задоволство кај пациенти од здравствените работници. Истражувањето е спроведено во тек на месец мај, 2017 година. Во вкупно 10 амбуланти на лекарот и медицинската сестра ќе им биде зададен Прашалник за процена на ниво на стрес кај здравствените работници, а на пациенти избрани по случаен пат кои тој ден се појавиле во амбулантата ќе им биде зададен Прашалник за задоволство на пациентите од здравствените работници. Податоците се обработени со софтверскиот пакет за статистичка обработка на податоци SPSS. Применети се постапки на дескриптивна и инференцијална статистика. Од дескриптивна статистика се пресметувани фреквенции, проценти, аритметички средини, стандардни отстапувања. За пресметување на поврзаноста ќе биде користен t-тест за зависни примероци.

РЕЗУЛТАТИ

Во согласност со поставеноста на основниот проблем и истражувачката хипотеза, како и во согласност со нејзините потхипотези, резултатите од истражувањето прикажани во 2 дела. Во првиот дел е прикажана разликата во задоволството на пациентите поврзана со различно ниво на стрес кај лекарите, а во вториот дел ќе биде прикажан резултатот од разликата во задоволството кај пациентите поврзано со нивото на стрес кај медицинските сестри во амбулантите во кои се лекуваат.

Во Табела 1 се прикажани вкупните скорови на лекарите и медицинските сестри на прашалникот за стрес на работно место. Врз основа на овие вкупни скорови, а со цел да правеење на споредба на задоволството на пациентите, лекарите и медицинските сестри се подолени во две групи:

- Лекарите и медицински сестри со ниско ниво на стрес со вкупен скор од 37-110
- Лекарите и медицински сестри со високо ниво на стрес со вкупен скор од 111-175

Табела 1. Стрес на работно место кај здравствени работници
Table 1. Stress at workplace in healthcare workers

| Вкупен скор за стрес на работно место | | |
|--|--------|-------------------|
| Р. бр. | Лекари | Медицински сестри |
| 1 | 95 | 85 |
| 2 | 98 | 105 |
| 3 | 125 | 160 |
| 4 | 147 | 132 |
| 5 | 165 | 154 |
| 6 | 90 | 72 |
| 7 | 115 | 117 |
| 8 | 138 | 150 |
| 9 | 150 | 130 |
| 10 | 157 | 137 |
| 11 | 100 | 101 |
| 12 | 102 | 92 |
| 13 | 109 | 96 |
| 14 | 97 | 107 |

| | | |
|----|-----|-----|
| 15 | 92 | 94 |
| 16 | 145 | 134 |
| 17 | 88 | 88 |
| 18 | 169 | 138 |
| 19 | 128 | 145 |
| 20 | 110 | 104 |

ЗАДОВОЛСТВО КАЈ ПАЦИЕНТИТЕ ВО ЗАВИСНОСТ ОД НИВОТО НА СТРЕС НА РАБОТНО МЕСТО КАЈ ЛЕКАРИТЕ

Во согласност со поставеноста на потхипотеза A1, разликата во задоволството кај пациентите од работата на лекарите кои покажуваат високо и ниско ниво на стрес поврзан со работата е испитувана со помош на t-тест за зависни примероци заради утврдување на статистичка значајност на разлики помеѓу аритметички средини.

Во Табела 2 и Табела 3, како и на Слика 1 е прикажан резултатот од разликите во задоволството кај пациентите во врска со нивото на стрес кај лекарите кои ги лекуваат

Табела 2. Deskriptivni statistički rezultati za zadovolството na pacientite vo zavisnost od nivoto na stres kaj lekarite

Table 2. Descriptive statistical results about patients' satisfaction related to the doctors' stress level

Deskriptivna statistika

| | M | N | SD | Std. Error Mean |
|---|------|----|------|-----------------|
| Задоволство на пациентите од лекарите со високо ниво на стрес | 2,05 | 20 | ,759 | ,170 |
| Задоволство на пациентите од лекари со ниско ниво на стрес | 3,55 | 20 | ,510 | ,114 |

Забелешка: N – број на испитаници, M – аритметичка средина, SD – стандардна девијација

Табела 3. Статистичка значајност на разликата во задоволството на пациентите лекувани од лекари со ниско и високо ниво на стрес

Table 3. The statistical significance of the difference between satisfaction of patients treated by doctors with low level of stress and doctors with high level of stress

| | Статистичка значајност на разлики | | | t | df | Sig. (2-tailed) |
|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|---------|----|-----------------|
| | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | | | |
| Задоволство на пациентите од лекарите со високо ниво на стрес - Задоволство на пациентите од лекари со ниско ниво на стрес | -1,500) | ,889 | ,199 | -7,550) | 19 | ,000 |

Резултатот од статистичката анализа покажа дека постои статистички значајна разлика помеѓу задоволството на пациентите кои се лекувани од лекари со ниско ниво на стрес ($M = 3,55$; $SD = 0,510$) и задоволството на пациентите кои ги лекуваат лекари со високо ниво на стрес ($M = 2,05$; $SD = 0,759$) ($t(18) = 7,550$, $p < 0,01$). Ова значи дека пациентите покажуваат поголемо задоволство од работата на лекарите кои доживуваат ниско ниво на стрес поврзан со работата, со што **се потврдува потхипотеза A1**, според која постои разлика помеѓу задоволството кај пациентите од работата на медицинските сестри во примарната здравствена заштита, во зависност од нивото на стрес кај истите поврзан со нивната работа.

Задоволство кај пациентите во зависност од нивото на стрес на работно место кај медицинските сестри, како задоволството на пациентите од работата на лекарите со различно ниво на стрес е испитано и задоволството кај пациентите од медицинските сестри во примарната здравствена заштита кои покажуваат различно ниво на стрес (ниско и високо) поврзан со работата што ја извршуваат. Преку испитување на разликата помеѓу двете групи испитаници составени од пациенти, се проверува вистинитоста на потхипотеза A2. Резултатот од статистичката анализа е прикажан во Табела 4 и Табела 5,

Табела 4. Дескриптивни статистички резултати за задоволството на пациентите во зависност од нивото на стрес кај медицинските сестри

Table 4. Descriptive statistical results about patients' satisfaction related to the stress level in nurses

Дескриптивна статистика

| | M | N | SD | Std. Error Mean |
|--|------|----|------|-----------------|
| Задоволство на пациентите од медицински сестри со високо ниво на стрес | 2,35 | 20 | ,933 | ,209 |
| Задоволство на пациентите од медицински сестри со ниско ниво на стрес | 3,70 | 20 | ,571 | ,128 |

Забелешка: N – број на испитаници, M – аритметичка средина, SD – стандардна девијација

Табела 5. Статистичка значајност на разликата во задоволството на пациентите од медицинските сестри со ниско и високо ниво на стрес

Table 5. The statistical significance of the difference between satisfaction of patients from nurses with low level and nurses with high level of stress

Статистичка значајност на разлики

| | Paired Differences | | | t | df | Sig. (2-tailed) |
|--|--------------------|----------------|-----------------|---------|----|-----------------|
| | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | | | |
| Задоволство на пациентите од медицински сестри со високо ниво на стрес | -1,350) | 1,226 | ,274 | -4,925) | 19 | ,000 |
| Задоволство на пациентите од медицински сестри со ниско ниво на стрес | | | | | | |

Резултатот од статистичката анализа покажа дека постои статистички значајна разлика помеѓу задоволството на пациентите од медицинските сестри со ниско ниво на стрес (M = 3,70; SD = 0,571) и задоволството на пациентите од медицинските сестри со високо ниво на стрес (M = 2,35; SD = 0,933) (t (18) = 4,925, p < 0,01). Ова значи дека пациентите покажуваат поголемо задоволство од работата на медицинските сестри кои доживуваат ниско ниво на стрес поврзан со работата, со што **се потврдува потхипотеза A2**, според која постои разлика помеѓу задоволството кај пациентите од работата на медицинските сестри во примарната здравствена заштита, во зависност од нивото на стрес кај истите поврзан со нивната работа. Потврдувањето на вистинитоста на потхипотезите A1 и A2, значи и **целосно прифаќање на истражувачката хипотеза A**, според која постојат разлики помеѓу задоволството кај пациентите во зависност од нивото на стрес кај здравствените работници во примарната здравствена заштита.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА

- [1] Adams, A. & Bond, S. (2000). Hospital nurses' job satisfaction, individual and organizational characteristics. *J Adv Nurs*, 32(3), 536-543.
- [2] Havelka, M. (2011). *Zdravstvena psihologija, Nastavni tekstovi za studente Zdravstvenog veleučilišta, Zagreb*, str. 54-93
- [3] Heidegger, T., Saal, D. and Nueblin, M. (2006) Patient satisfaction with anesthesia care: What is patient satisfaction, how should it be measured, and what is the evidence for assuring high patient satisfaction. *Best Practice and Research Clinical Anesthesiology*, 20, 331-346.
- [4] Hudek, J., Krapić N., Rajter, L. (2005). Odnos između emocionalne kontrole, percipiranog stresa na radnom mjestu i profesionalnog sagorijevanja kod medicinskih sestara. U: *Psihologijske teme*, Vol. 14, 2: 41-54.
- [5] Jeleč, D. (2008). Izvori profesionalnog stresa i sindrom sagorijevanja socijalnih radnika u zdravstvu u Republici Sloveniji. U: *Ljetopis socijalnog rada* 16 (1), 133-151.
- [6] Kalauz, S. (2008). Sindrom sagorijevanja na poslu kod medicinskih sestara, *Knjiga sažetaka 7. Kongresa kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Liječnički vjesnik* 16-19. Opatija.
- [7] Knežević, B. (2010). *Stres na radu i radna sposobnost zdravstvenih djelatnika u bolnicama (disertacija)*. Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
- [8] Marlais, M., Hudorovic, N. (2015). Stres uzrokovan radnim okruženjem medicinskih sestara/tehnicara u Oržoj bolnici Dubrovnik. *SG/NJ* ;20:72-4
- [9] Mesar, M., Кољжак. V., Starcevic A. (2015). Uzroci i mogućnosti ublažavanja stresa medicinskih sestara na traumatološkom odjelu- iskustva Kliničke bolnice. *SG/NJ*;20:44-6
- [10] Стикова, Е. (2012). *Медицина на труд*. Скопје.
- [11] Virtanen, P., et al. (2008). Work stress and health in primary health care physicians and hospital physicians. *Occup Environ Med.* 65(5): p. 364-6.
- [12] Visser, M. R. et al., (2003). Stress, satisfaction and burnout among Dutch medical specialists. *СМАJ*.168(3): p. 271-5.
- [13] Rahmqvist, M. and Bara, A. (2010) Patient characteristics and quality dimensions related to patient satisfaction. *International Journal for Quality in Health Care*, 22, 86-92.
- [14] Garman, A.N., Corrigan, P.W. and Morris, S. (2002) Staff burnout and patient satisfaction: Evidence of relationships at care unit level. *Journal of Occupational Health Psychology*, 7, 235-241.